

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014,
која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GBCA001/4

ЕКСПАЛ 1

CE

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GBCA001

2. Наменета употреба:

Според EN 1504-3:ZA.1, производ за конструктивни репарации на бетон – малтер на база на хидрауличен цемент (СС).

Овој производ е наменет за:

- Реставрација на бетон со заливање (Метода 3.2 според EN 1504-9)
- Појачување на бетонски пресеци со додавање на малтер (Метода 4.4 според EN 1504-9)
- Защита или пасивна реставрација со замена на оштетениот бетон (Метода 7.2 според EN 1504-9)

3. Производител:

ADING АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија

4. Овластен претставник:

/

5. Систем/и на AVCP:

Систем 2+

6a. Хармонизиран стандард:

EN 1504-3:2005

Нотифицирано тело:

Научноистражувачки градежен институт - НИСИ (Научноизследователски строителен институт) ЕООД, Р. Бугарија, Софија 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифицирано тело за градежни производи со идентификациски број NB 2032 од регистарот на Европската комисија изврши почетен надзор на производство и на контролата на фабричкото производство и врши континуирано следење, вреднување и оценување на контролата на фабричкото производство под системот 2+ и издаде Сертификат за сообразност на контролата на фабричкото производство бр. 2032-CPR-11.5D

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА



Компанија за производство на хемиски материјали за градежништвото, уште од 1969 година.

ADING АД, Скопје, Новоселски Пат (ул.1409) бр.11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија;

Тел.: +389 2 20 34 840; Факс: +389 2 20 34 850; е-пошта: ading@ading.com.mk, www.ading.com.mk



7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Јакост на притисок	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$ (класа R4)	
Содржина на хлор јони	$\leq 0,05\%$	
Адхезивна врска	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Ограничено собирање/ширење	Јакост на врската по собирање и ширење $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Отпорност на карбонизација	Отпорен $d_k \leq$ еталон (МС 0,45)	
Модул на еластичност	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Термичка компатибилност Дел 1: Мрзнење/размрзнување со соли за одмрзнување	Јакост на врската по 50 циклуси мрзнење-размрзнување $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	MKC EN 1504-3:2006
Капиларна апсорпција	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Реакција на пожар	Класа А1	
Опасни супстанции	Својството не е определено	EN 1504-3:2005

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014 која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,



Благој Дончев, дипл.гр.инж

Скопје, 01.11.2019 год.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр.GBCA001/4



АДИНГ АД Скопје,
 Новоселски пат (улица 1409) бр.11
 1060 Скопје, Северна Македонија

17

GBCA001/4

EN 1504-3:2005

ЕКСМАЛ 1

Производ за конструктивни репарации на бетон –
 малтер на база на хидрауличен цемент (СС)

Јакост на притисок	≥ 45 N/mm² (класа R4)
Содржина на хлор јони	≤ 0,05%
Адхезивна врска	≥ 2,0 N/mm²
Ограничено собирање/ширење	Јакост на врската по собирање и ширење ≥ 2,0 N/mm²
Отпорност на карбонизација	Отпорен $d_k \leq$ еталон (МС 0,45)
Модул на еластичност	≥ 20 GPa
Термичка компабилност Дел 1: Мрзнење/размрзнување со соли за одмрзнување	Јакост на врската по 50 циклуси мрзнење- размрзнување ≥ 2,0 N/mm²
Капиларна апсорпција	≤ 0,5 kg/m² · h^{0,5}
Реакција на пожар	Еврокласа A1
Опасни супстанции	Својството не е определено

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)
 Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го прочита официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачува правоот да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.



Компанија за производство на хемиски материјали за градежништвото, уште од 1969 година.

ADING АД, Скопје, Новоселски Пат (ул.1409) бр.11, 1060 Скопје, Р.Северна Македонија;

Тел.: +389 2 20 34 840; Факс: +389 2 20 34 850; е-пошта: ading@ading.com.mk, www.ading.com.mk

